

ДВА АМЕРИКАНСКИ СЛИКАРА

ФРИЦ ШОЛДЕР



Т.С. КЕНОН

двајца американски сликари
ФРИЦ ШОЛДЕР и Т.С. КЕНОН
Fritz Scholder and T.C. Cannon
Музеј на современата уметност – Скопје
Museum of Contemporary Art - Skopje
2-20. III 1973

ДВАЈЦА АМЕРИКАНСКИ СЛИКАРИ
ФРИЦ ШОЛДЕР Т.С. КЕНОН

ИЗДАВА АМЕРИКАНСКИОТ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

ПРЕДГОВОР

Да се каже за Фриц Шолдер (Fritz Scholder) и Т.С. Кенон (T.C. Cannon) дека се „индијански сликари“ би значело да се намали нешто многу позначајно. Тие значителна мера му припаѓаат на современиот уметнички свет и го опфаќаат полниот распон на она за што тој свет е свесен. Иако нивни медиум често е Индијанецот, нивна тема во крајна линија е човекот како таков. Општо земено, тие припаѓаат на овој сликарски правец што се појави во шеесеттите години како спротивност на концепцијата дека сликарството треба повторно да воспостави совершенство и естетска контемплација, а во прилог на концепцијата дека сликарството треба да ја стимулира како надворешната така и внатрешната средина на современиот градски живот. Тој правец ја зема предвид „лог“ уметноста, силата на вулгарноста, опсесивните текстури на Џаспер Џонс (Jasper Johns) и на Раушенберг (Rauschenberg), уништувачкиот ужас на Бекон (Bacon) и осамотеноста на Дибенкорн (Diebenkorn), Оливеира (Oliveira) и сликарската школа од Сан Франциско. Но сето тоа се само рамки; како сликари, ниту Шолдер ниту Кенон не можат да се наредат во ниту една школа.

сликари, погу Шодер и Кенон. На патот што го избрале во своите понови слики Шодер и Кенон, мошне ве-ројатно, морале да се соочат со две искушенија. Прво, а тоа не можеле да го одбегнат ни многу општествено свесни уметници, е тенденцијата човекот како општествено суштство да се третира со грубо упростени шематски изрази и со тоа да се отапи поправо онаа човечка свест што се сакало да се сочува. Второ искушение беше свесно да се воспостави една „индијанска“ уметност, да се жртвува личната свест за да се формулира одредено етничко клише. Ако тоа навистина биле две искушенија со кои се сретнале овие даваџа сликари, тие успеале да ги одбегнат. Иако социјалната група можеби претставува контекст, па дури поставува и индивидуални проблеми во една мошне специфична смисла, статусот на човекот се пробива и ние го усвојуваме.

Сликарството на Шолдер се движки по еден доследен пат, поаѓајќи од откритието на коинциденцијата помеѓу светот што го слика и пределите околу него и преминувајќи врз една позначајна коинциденција со внатрешниот свет на човечките чувства. Неговото силено чувство за цртеж и изненадувачка игра на боите, стануваат истенчени средства на евокацијата кои често предизвикуваат кај човек чувство на неизвесност поради што окото и ухот повеќе размишљуваат отколку што проценуваат. Во некои од своите најимпресивни дела, Шолдер употребува шаблонска слика на Индијанец не со цел да ѝ се потмесе ниту да ја отфрли — таа претставува еден интелектуален факт дури и за Индијанците — тук со цел да ја заобиколи. Нема ништа позабавно, или повознемириувачко, од јавен симбол фатен во момент на човечка слабост. Хуморот е една од најпривлечните одлики на Шолдер, но тоа не е сатира во обична смисла на зборот. Иако тој, можеби, се однесува со презир кон лицемерството, тој не го мрази оној што лицемери, па дури не навестува желба да го поправи. Добар дел од неговиот хумор произлегува од изненадувањето што го предизвика кува несовпагањето, што — како и која било добра приказна — не може точно да се објасни. Тој хумор е составен дел на виталноста со која е проткаено неговото дело и која понекогаш е толку силовита што оди до самоуништување, а понекогаш е лирска или неодоливо комична.

Во делата на Кенон има нешто построго. Неговите платна егзистираат во извесна напнатост што го запира дејството во емфатичната и неумодливата слика. На прв поглед неговите платна оддаваат нешто прозаично што како да ја исклучува мечтата и интроспекцијата, но таа остраина предизвикува некоја своевидна несентиментална сомилост и чудна поезија. Иако сериозно почнал да слика како ученик на Шолдер, Кенон ни прикажува еден поинаков свет — свет што ке нè привлекува чудно, но во кој духот е соочен со силни визии што го наметнуваат вниманието и бараат лично ангажирање.

Цртајќи ги своите особености од своето потекло, а сепак говорејќи со јазикот на своето време, овие двајца уметници дадоа забележителен придонес на американското сликарство.

Џошуа Тейлор
(Joshua C. Taylor)
Директор
на Националната збирка на
ликовни уметности

НОВА ИНДИЈАНСКА УМЕТНОСТ

Верувам... дека се јавува една нова индијанска уметност. Таа ќе земе разни видови и ќе биде мошне витална. Слејувањето на традиционалните теми со современите идиоми ќе ни дадат подобри сознанија за Индијанците.

Фриц Шолдер
(Fritz Scholder)


Американските Индијанци ја одразуваат душата на овој континент и претставуваат еден од најпривлечните и мошне возбудувачки елементи на конгломератот на американската култура. Безобидно експлоатирани и речиси уништени од страна на европските освојувачи, Индијанците успеаја да се одржат во живот како симбол на она што е добро во луѓето кои живеат во допир со земјата. Индијанците влегаа во уметноста на Соединетите Држави во шеесеттите и седумдесеттите години на нашиот век, како квазимистичен извор на уметничката инспирација.

Уметноста на американските Индијанци е тесно поврзана со нивната променлива и бурна историја. Првите индијански уметнички предмети се создадени несвесно, како дел на потребата на секојдневниот живот. Облеката, престојувалиштата и ритуалните предмети се правени од материјали што се наоѓале при рака, како што се: крзно, пердуви, школки и слично. Излачени од нивната природна средина, денес изложени во музеите, гордо сведочат за еден значаен дел на човечкото творештво.

Разурнувањето произлезено од судирот на европската цивилизација со старателите на „Новиот свет“ всушност го унишити индијанскиот начин на живеење. Поедноставната култура, преплавена од покомплексна цивилизација, се најде пред толку нови нешта што еден голем дел на индијанското население подлегна пред да може да се приспособи кон неизбежните промени. Алкохолот и големите сипаници најдобро ги симболизираат негативните видови на новите влијанија, но имаше и позитивни страни во таа промена на индијанскиот свет. Така, на пример, допирот на племето Навахо (Navajo) со среброто и волната доведе до периодот на најубавите индијански уметнички ракотворби.

Историски земено, Индијанците во сликарството оставија трага во вид на декорации на ритуалните градби, како што се „Кивите“ на југозапад, или на шатори-те на племињата во Големите Рамнини (Great Plains), а оставија свои пораки и во слонковитото писмо, во пиктографите и петролифите, кои се уште ги красат скришните камени сидови на Америка. Во почетокот на овој век, индијанското сликарство, охрабreno од страна на сликари и етнолози од неиндијанско потекло, стана значаен дел на американскиот уметнички живот. Во долината на реката Рио Гранде (Rio Grande), каде што Пueblo (Pueblo) Индијанците успеаја да сочуват дел од својот религиозен живот и каде што постојат две големи уметнички колонии — Таос (Taos) и Санта Фе (Santa Fe) — тоа „традиционното“ индијанско сликарство стана свидетелство за нивниот секојдневен и религиозен живот. Индијанските сликари имаат извонредна смисла за цртеж и нивните дела се очигледно продолжение на нивното уметничко наследство.

ТЭНТЕМ АРДНАСЫН / 1991



Фриц Шоллер



Т. С. Кенон

За жал, добронамерните учители ги ориентираа младите Индијанци кон та-канаречениот „званичен“ стил и така од овој мошне специфичен период на индијанска уметност исчезна животот. Во четириесеттите години „традиционното“ индијанско сликарство свесно стана наивно, а покровителскиот став на колекционери-ти ги поттикнуваше индијанските сликари да повторуваат извесни симболи и теми како клишеа.

Во културниот хаос што настана во првите години по Втората светска војна, неколкумина млади индијански сликари почнаа да работат со материјали и идеи на современата уметност. Војната физички ги одведе во белиот свет, а благодарејќи на се поголемата брзина на средствата на комуникациите тој свет навлезе во секоја куќа.

Во почетокот на шеесеттите години, една група талентирани млади индијански творци е собрана околу значајниот проект на Рокфелер (Rockefeller) на Универзитетот на Аризона во Тусон (Tucson). Проектот се состоеше од еден експеримент, што се засновуваше врз тезата дека индијанските традиции можат да се комбинираат со современиот стил и техника; благодарение на тоа, Бирото за индијански прашања во 1962 година го основа Институтот на американската индијанска уметност во Санта Фе.

Фриц Шолдер беше еден од воодушевените учесници на проектот на Рокфелер; подоцна тој стана инструктор во тој Институт. Шолдер се здоби со глас на возбудлив современ сликар, но беше решен да се пробие не како индијански сликар, туку како сликар вон категории. Врз основа на тоа што го постигна и на наградите што ги доби, се квалификува за наставник по сликање, а неговото мисионерско-индијанско потекло му овозможи да го воспостави неопходниот однос со учениците. Шолдер се занимаваше со сликање на серии, а дојде во Санта Фе во средината на својот период на сликањето наречен „бразда“. Неговите платна тогаш беа потполно апстрактни и се состојаа од слоеви на меко нарабени појаси што евоцираа слоевита структура на земја. Боните му беа трепетливи а техниката новаторска. Со нафрлување на чиси или терпентин ги ублажуваше преодите и создаваше блескави пасажи на чисти бои.

Светот во Институтот, во кој стапи Шолдер, беше проникнат со индијански предмети. Етичкото вјерују на таа школа, беше и остана, на младите Индијанци да им се даде темелно познавање на индијанското наследство и истовремено да се обучат да живеат и работат со современи материјали. Часовите по традиционални индијански танци се сменувала со часови по модерни танци. При една незаборавна претстава некој млад артист бил обоеан половина црвено а половина бело а потоа, речиси буквально, бил растргнат зашто на едната страна на сцената го влечеле традиционалните тапани а на другата шумната транзијорска музика.

На часовите по дизајн се пренесуваат мотиви од стари ќупови и садови за да се добие текстил со смели апстрактни шари. На часовите по кујунџиска вештина учениците го користат традиционалното сребро и тиркиз од кои прават современи ѓердани или белезици. Еден ученик по цртање газејќи по разни бои и играјќи врз долги ленти од хартија создал некој вид сопствен отпечаток. Уште пред да биде скован изразот „црвена сила“, меѓу тие ученици се разбудила гордост дека се млади и дека се Индијанци, а професорите и учениците се исполниле со виталност и соништа.

И покрај оградувањето од индијанските теми, Шолдер почна да собира индијански ракотворби и да присуствува на необичните танци во блиските села на Пуебло Индијанците. Неговите часови по историја на уметноста привлекоа една група следбеници, а тој како наставник по сликарство знаеше кога треба да се охрабрат учениците а кога да се препуштат на самостојна работа. Тој лично премина на сликање на пеперуги — огромни пеперуги со блескави бои покриени со мрежа од поточни и дамки од бои. Пеперугите претставуваа негово последно упориште против неизбежните предмети на американските Индијанци.

Студентите од Институтот, иако припадници на една иста етничка група, претставуваа посебни индивидуалности со сопствени способности и лични соништа. Еден од најинтересните беше седумнаесетгодишниот Индијанец од племето Кадо /Киова (Caddo/Kiowa) од Оклахома, кој тогаш се викаше Томи Кенон (Tommy Cannon), а подоцна Т. С. Кенон.} Томи израсна како што растеле момчињата пред стотина години, со пушка на рамо и со сурја кучиња, покрај бескрајната бистра река. Благодарение на „медиумите”, како што тој ги викаше — списанијата, дневниот печат, радиото и телевизијата — во неговото мало село од триста жители стигна големиот свет. Секогаш сакал да чита, а од десеттата година не престанувал да црта. Од најраното детство знаел дека сака да се занимава со уметност, но Институтот првпат му даде можност да учи кај вистински учител.

Кенон беше еден од оние ученици на Шолдер што беа најжелни за знаења. Тој Шолдер го сметаше за сјаен наставник по историја на уметноста. На една од сликите на Кенон од студентските дни, се гледа апстрактно нацртан ликот на Шолдер на фонот од сјајни бразди. На постарите студенти по сликарство им се дodelувале мали ателјеа кие тие можеле да ги дотеруваат по сопствена волја. Кенон работел во една просторија од која, со мошне гласно свирење на плочите на Боб Дилен (Bob Dylan), ги истерал сите освен најљубопитните. Бил голем обожавател на сликарската школа од Сан Франциско, а негови идоли беа великаните на тоа време: Дибенкорн, Паркс (Parks), Риверс (Rivers), Џонс и Раушенберг. Кенон во тоа време беше во потрага по сопствениот свет, а во Шолдер имаше наставник кој со многу воодушевање го поддржуваше во тие барања. Пресвртница во неговото сликарство претставува сликата „Мама и тате се враќаат дома во Шипрок Блуз“ (Mama and Papa Have the Going Home to Shiprock Blues). Тоа е голема слика на индијанска двојка што чека автобус и која би можела единствено да се нарече „Индијанска поп-уметност“ (Indian Pop Art).

По пеперугите, Шолдер на крајот почна да слика Индијанци. Неговите први Индијанци беа мали и некако несигурни. Трагаше за сопствен метод зашто неговата работа се беше претворила во некој вид клише. Колку почнуваше да го пронаоѓа својот пат, сликите му стануваа поголеми, така што на крајот се искристализира еден одреден стил. Потезите на четката му стануваа се поедноставни доколку темите стануваа посложени. На една огромна слика, сосема неочекувано, Индијанец е суперпониран преку носорог. Сликата смело е наречена „БИА“. „Лудите“ (Insane) Индијанци и „чудовишните“ (Monster) Индијанци ги фрапираа традиционалистите и ги восхитија иконокластите. Шолдер и неговите ученици ги разменуваа своите идеи и воодушевување и тоа беше извонредно открытие кога констатираа дека пропаштите начин да ги изразат своите чувства за тоа што значи да бидеш Индијанец во Соединетите Американски Држави во шеесеттите години. Отакако дипломира, Кенон

отиде во Сан Франциско да ги продолжи студиите и тутка почнува најлошиот период на неговиот живот. По свежината и виталноста во Институтот, очекуваше да најде просветени духови, а наместо тоа најде на „маса луѓе кои не работеа ништо друго освен што весело си прикажуваат“. Групата Индијанци во Сан Франциско имаше свој градски кварт, свои кафеани и свои состаноци во Маркет Стрит (Market Street), така што Кенон набрзо почувствува дека го губи полетот што го доби во Санта Фе. Дилемата беше решена кога го мобилизираа и кога, по завршената обука во Форт Луис (Fort Lewis) држава Вашингтон, каде што се напојуваше од убавината на природата, беше испратен во Виетнам. Во Виетнам своите бележници ги полнеше со стихови и цртежи. Се случувало, не еднаш, на некоја мала скица да се обидува да оживее некоја одредена слика од часовите по историја на уметноста: убиството на Мара во када или Гогеновиот жолт Христос; сето тоа измешано со неговите сопствени идеи и соништа.

Кон крајот на шеесеттите години и Шолдер го напушти Институтот, пред се за да патува првпат по Европа, а потоа за да започне да работи како вистински сликар. Ангажираноста и силата во неговото сликарство го направија признат првак на новото индијанско сликарско движење, а успесите се нижеа еден по друг. За него многу се пишуваше, а колку што повеќе создаваше прекрасни слики дотолку созреваше неговата животна филозофија. Тој завиткува Индијанци во американски знаимиња и ги слика по пустите кафеани на Гелап (Gallup) во Њу Мексико. Ликовите често се гротески а текстовите на стриповите често гласат: „Кучешка чорба, млац, млац!“ (Dog Stew, Yum, Yum!). Шолдер уживаше во контраверзите и повиците што се креваа околу него. Создаде сопствен животен стил што одговараше на неговото сликарство и очигледно е дека се насладуваше од тоа да ги вчудовида луѓето, но секогаш со намера да ги натера да мислат. Опсадуван од колекционери, музеи и обични љубопитни, играше улога на славна личност со израз на безгрижна самоувереност. Важна работа во неговиот живот беше неговото творештво а неговите слики не престанаа да ги изненадуваат и восхитуваат неговите следбеници.

Откако се демобилизира, Кенон се врати во Њу Мексико и по мал период на приспособување почна да создава сопствена „нова индијанска“ уметност. Неговата прва самостојна изложба во Санта Фе го обелодени неговиот личен став кон сликарството. Неговите први слики по војната носат појасен печат на жалната историја на Индијанците отколку сликите на неговите колеги. Отсечена глава со уста полна со трева го претставува Ендрју Мајрик (Andrew Myrick), претставник на владата за индијански прашања, кој кога му рекле дека народот умира од глад, одговорил: „Нека јадат трева“. На една друга слика што носи назив „Војници“ (Soldiers), едната половина на лицето претставува индијански борец а втората половина војник во сина униформа. Горчливи и длабоко трогателни, сликите на Кенон му ветуваат голема иднина на својот творец. Творечки надарен во разни правци, Кенон има бележници полни со песни и цртежи, што ќе израснат во големи слики. Песните му се сосема лични и укажуваат на тоа колку тој, всушност, е посебен човек.

Кенон во 1967 година напиша една песна посветена на својот учител:

(откако ги прегледав сите броеви што го претставуваат новото лице на Мексико)

(за Фриц)

капки од сребрени перли
на тиркизните планини
се собраа во пукнатината на окото твое
истиснувајќи од тебе
брзда земја
и знамиња
со сипапу испишан преку нивното лице
кога би имале глас
би пееле,
„тука е, тука е”.

Во 1968 година пишуваше:

уметноста ... чудовишка каква што е
ме свитка во клопче
и ме испрати
во мојот сопствен дом.

Изникната од лирското наследство и хранејќи се врз страстите на нашето револуционерно време, новата индијанска уметност ветува да стане значајно движење во американската уметност. Индијанските теми се мошне возбудливи и книгите како што се „Кастер умре за вашите греови“ (Caster Died for Your Sins), „Закопајте го моето срце покрај ранетото колено“ (Bury My Heart at Wounded Knee) и „Малиот голем човек“ (Little Big Man) се обидуваат да ги исправат неправдите од нашата историја. Сликите на Фриц Шолдер и Т. С. Кенон ги соочуваат гледачите со смели и предизвикувачки уметнички облици на денешните индијански сликари. Шолдер е водач на движењето, а Кенон е неговиот прв ученик. Според неодамнешниот цитат на списанието „South Dakota Review“, што го издава Универзитетот на Јужна Дакота, Шолдер во 1971 година рекол: „Работата понекогаш е мошне мачна зашто од душите на новите Индијанци страдањата уште не ишчезнале. Тој понекогаш е спокоен бидејќи Индијанците по природа се воздржливи луѓе. Ако со еден збор би требало да се дефинира денешниот Индијанец, тој збор би бил ПАРАДОКС!“

Роберт Јүинг
(Robert A. Ewing)
кустос по ликовни уметности на
Нјумексичкиот музеј во Санта Фе

БИОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

ФРИЦ ШОЛДЕР

Фриц Шолдер се родил на 6 октомври 1937 година во Брекенриџ (Breckenridge), Минесота, од татко Фриц Вилием Шолдер IV, кој бил од германско - калифорниска индијанска мисија (Luiseno) — и од француско потекло. Татко му бил управител на месното индијанско училиште и правел кариера во Бирото за индијански прашања.

Од рано детство Фриц покажувал наклоност кон уметноста и првата награда ја добил кога бил во четврто одделение за плакат изработен по повод на празникот на бившите борци. Кога семејството се преселило во Пиориа (Peoria) Јужна Дакота, учел сликарство кај Оскар Хау (Oscar Howe) познат сликар на индијанското племе Су (Sioux), кој го упатил во современото сликарство. Подоцна, од 1957 до 1958 година, работел со Вејн Тибод (Wayne Thiebaud) во Државниот колеџ во Сакраменто (Sacramento) и тутка ја приредил својата прва самостојна иложба во школската галерија и ја продал својата прва слика. Дипломирал во 1960 година, а две години подоцна преминал во Тусон за да работи на Универзитетот во Аризона, каде што предавал како асистент за дизајн и цртање и подготвува магистратура на ликовните уметности. Во меѓувреме излагал свои дела на разни изложби и благодарение на стипендијата учествувал по Проектот посветен на уметноста на југозападните Индијанци под покровителство на Рокфелеровата фондација. Во вториот семестар станал редовен член на факултетскиот колегиум.

мвестар станал редовен член на факултетскиот колегиум.
Во 1962 година ја добил стипендијата на Џон Хеј Витни (John Hay Whitney) а отприлика во тоа време неговите дела го привлекле вниманието на Џејмс Сонсон Свени (James Johnson Sweeny), кој му ја доделил награда на Фордовата фондација на конкурсот „Југозападно сликарство и вајарство“ за откуп на слики за Хјустонскиот (Houston) музеј. Подоцна, во 1963 година, Свени му ја дал првата награда по повод изложбата: „Стогодишнина на сликарството на Западна Вирџинија“. Следната година Шолдер почнал да предава сликарство и историја на уметноста на по-напреднатите ученици во Институтот за американска индијанска уметност во Санта Фе, Ну Мексико. Неговите први слики па Индијанци се појавиле во 1967 година. Во меѓувреме добил уште многу награди, излагал во Њујорк и како еден од групата „Тројцата од Санта Фе“ влезе во Центарот на уметностите на американските Индијанци, што го основа Секретаријатот за користење на природните богатства на земјата во Вашингтон.

Откако поднесе оставка на Институтот за американска индијанска уметност во Санта Фе, Шолдер во 1969 година со супругата Ромона (Ромола) патуваше три месеци по Европа и Северна Африка. По тој случај, во галеријата Тејт во Лондон, ги видел сликите на Френсис Бейкон, што длабоко го импресонирале. По вракањето, сепак свое време го посетил на сликање и работа врз литографии, откако бил поканет да работи во Тамаринскиот институт во Албукерк (Albuquerque). Денес на неговите слики им се отворени многу врати, помеѓу другите и на Кордиер-Екстромовата (Corider-Ekstrom) галерија во Њујорк, галеријата Естер Бер (Esther Bear) во Санта Барбара (Santa Barbara), Џејмисоновата галерија во Санта Фе, Галеријата на современата уметност во Таос и Фендриковата (Fendrick) галерија во Вашингтон. Добил над десетина награди и излагал во над дваесетина градови, вклучувајќи четири во Европа и два во Јужна Америка.

Т.С. КЕНОН

Т. С. Кенон се родил на 27 септември 1946 година во Лотн (Lawton), Оклахома. Училиште посетувал во Грејсмонт (Gracemont), Оклахома, од 1955 до 1964 година. Потоа поминал две години на Институтот за американска индијанска уметност во Санта Фе. Тука работел во класата на Фриц Шолдер и од него многу научил. По една година помината во уметничкиот институт во Сан Франциско, се вратил во Санта Фе каде што на колеџот се запишал на отсекот за сликарство и филозофија; тука ја поминал 1969/70, а сега студира на Централниот државен универзитет во Едмонд (Edmond), во Оклахома.

Индијанското име на Кенон гласи: Паи-доунг-у-дау, што значи „Оној што стои на сонце“. За уметноста се заинтересирал уште како дете и секогаш останал мошне близок на своето традиционално индијанско наследство. Неговата љубов кон поезијата и нејзиното творечко користење како средство за изразување, потекнува исто така од раното детство, што го поминал во племето Кадо/Кнова. Врз неговото сликарство влијаело уште и времето што го поминал учејќи сликарството во Институтот за американска индијанска уметност и војувањето во 101. ваздухопловна единица во Виетнам, за што е одликуван со бронзена звезда. Неговото сфаќање на општеството, што денес силено се одразува низ неговото дело, се комбинирало со неговите традиционални погледи врз светот.

КАТАЛОГ НА ИЗЛОЖЕНИТЕ ДЕЛА



9. Фриц Шолдер СУПЕР ШИФ 1969

ФРИЦ ШОЛДЕР

СЛИКИ

1. ЧЕТИРИ ИНДИЈАНСКИ ЈАВАЧИ
1967
(Four Indian Riders)
Масло на платно
 $152,4 \times 182,9$
Сопственост на Mr. and Mrs. William H. Metcalf Jr.,
Meklin (McLean), Вирџинија
Илустрација на стр. 23
2. ИНДИЈАНЕЦ бр. 16 1967
(Indian № 16)
Масло на платно
 $180,3 \times 180,3$
Сопственост на Mr. and Mrs. Robert E. Herzstein,
Вашингтон
Илустрација на стр. 24
3. ИНДИЈАНЦИ бр. 19 1967
(Indians № 19)
Масло на платно
 $182,9 \times 154,9$
Збирка на Eugene B. Adkins,
Талса (Tulsa), Оклахома
Илустрација во боја на насловната страна на корицата
4. ИНДИЈАНЕЦ И НОСОРОГ 1968
(Indian and Rhinoceros)
Масло на платно
 $172,7 \times 304,8$
Сопственост на Mr and Mrs. Winthrop Faulkner,
Вашингтон
5. СУПЕР ИНДИЈАНЕЦ 1968
(Super Indian)
Масло на платно
 $304 \times 172,7$
Сопственост на Museum of New Mexico,
Санта Фе (Santa Fe), Њу Мексико
Илустрација на стр. 25
6. СУПЕР ПУЕБЛО
(Super Pueblo)
Масло на платно
 $177,8 \times 203,2$
Сопственост на Bureau of Indian Affairs,
U. S. Department of the Interior
Вашингтон
7. ИНДИЈАНЕЦ СО КОНЗЕРВА ПИВО
1969
(Indian with Beer Can)
Масло на платно
 $60,9 \times 60,9$
Сопственост на Mr and Mrs. Donald M. Campbell,
Санта Фе (Santa Fe), Њу Мексико
Илустрација на стр. 26
8. СУПЕР ШЕФ 1969
(Super Chief)
Масло на платно
 $104,1 \times 127,0$
Сопственост на Mr and Mrs. Gordon L. Clark,
Маунтин Вју (Mountain View), Калифорнија
9. АМЕРИКАНСКИ ИНДИЈАНЕЦ 1970
(American Indian)
Масло на ленено платно
 $159,4 \times 106,7$
Сопственост на Indian Arts and Crafts Board,
U. S. Department of the Interior,
Вашингтон
10. ИНДИЈАНЕЦ ВО ГЕЛАПО 1970
(Indian in Gallup)
Масло на ленено платно
 $152,4 \times 137,2$
Сопственост на Mrs. Marietta Scurry Ransone,
Далас (Dallas), Тексас

- ФОТО УНДО
- | | |
|--|---|
| <p>11. ИНДИЈАНЦИ НА МИНУВАЊЕ 1970
(Indians in Transition)
Масло на платно
$106,7 \times 152,4$
Сопственост на Dr. and Mrs. Richard B. Streerer,
Санта Фе, Њу Мексико</p> <p>12. ПЕС И МРТОВ БОРЕЦ 1971
(Dog and Dead Warrior)
Масло на платно
$182,9 \times 142,2$
Сопственост на уметникот</p> <p>13. ИНДИЈАНЕЦ ЗАСЕКОГАШ 1971
(Indian Forever)
Масло на платно
$177,8 \times 162,6$
Сопственост на Mr. and Mrs. Anthony Atwell,
Далас (Dallas), Тексас</p> <p>14. СУПЕР ИНДИЈАНЕЦ Бр. 2 1971
(Super Indian № 2)
(Со корнет сладолед)
Масло на платно
$228,6 \times 152,4$
Сопственост на Susan T. and Joachim Jean Aberbach,
Сендс Поинт (Sand's Point),
Лонг Айленд (Long Island),
Илустрација во боја на стр. 10</p> <p>15. ЖЕНА И МАЧКА 1971
(Woman and Cat)
Масло на платно
$182,9 \times 142,2$
Сопственост на John E. Furen,
Хјустон (Houston) Тексас
Илустрација на стр. 27</p> <p>16. ИГРАЧ СО МАСКА НА БИЗОН
(Buffalo Dancer)
$76,2 \times 55,9$
Илустрација на насловната страна</p> | <p>17. ИНДИЈАНЕЦ ПОКРАЈ ШАНК
(Indian at the Bar)
$76,2 \times 55,9$</p> <p>18. ИНДИЈАНЕЦ ВО ЦИРКУС
(Indian at the Circus)
$76,2 \times 55,9$</p> <p>19. ИНДИЈАНЕЦ СО ПЕРО
(Indian with Feather)
$76,2 \times 55,9$</p> <p>20. ИНДИЈАНЕЦ СО ГУЛАБ
(Indian with Pigeon)
$55,9 \times 76,2$</p> <p>21. ИНДИЈАНЦИ СО ЧАДОРИ
(Indians with Umbrellas)
$55,9 \times 76,2$</p> <p>22. КАЧИНА ТАНЧЕРИ
(Kachina Dancers)
$55,9 \times 76,2$</p> <p>23. ИНДИЈАНЕЦ ШТО ЧЕКА
(Waiting Indian)
$76,2 \times 55,9$</p> |
| <p>Други литографии, 1971:</p> <p>24. ИНДИЈАНЕЦ И ЖЕНА
(Indian and Woman)
$76,2 \times 55,9$</p> <p>25. УМЕТНИКОТ ВРИСКА
(Screaming Artist)
$76,2 \times 55,9$</p> <p>26. АВТОПОРТРЕТ
(Self — Portrait)
$76,2 \times 55,9$
На сребрена фолија</p> <p>27. ДИВ ИНДИЈАНЕЦ
(Wild Indian)
$76,2 \times 55,9$
Сите литографии се сопственост на уметникот.</p> | |

ЛИТОГРАФИИ

16. ИГРАЧ СО МАСКА НА БИЗОН
(Buffalo Dancer)
 $76,2 \times 55,9$
Илустрација на насловната страна



16. Фриц Шолдер ИГРАЧ СО МАСКА НА БИЗОН



5. Фриц Шолдер СУПЕР ИНДИЈАНЕЦ 1968


Т.С. КЕНОН

СЛИКИ

28. ИНДИЈАНЕЦ 1966
(Indian Man)
Масло на платно
 $101,6 \times 101,6$
Сопственост на Institute of American Indian Arts, Санта Фе (Santa Fe), Њу Мексико
29. МАМА И ТАТЕ СЕ ВРАЌААТ ДОМА ВО ШИПРОК БЛУЗ 1966
(Mama and Papa Have the Going Home to Shiprock Blues),
Масло на платно
 $103,2 \times 151,1$
Сопственост на Institute of American Indian Arts, Санта Фе (Santa Fe), Њу Мексико
Илустрација на страна 33
30. ЕНДРЈУ МАЈРИК
(Andrew Myrick)
(Нека јадат трева!) 1970
Акрилни бои на платно
 $116,8 \times 103,9$
Сопственост на уметникот
Илустрација на стр. 34
31. ВКРСТЕТЕ ГО ОРУЖЈЕТО... И ЕТЕ ЈА ВОЈНАТА! 1970
(Cross the Powder... and it is War!)
Ликитекст на платно
 $96,5 \times 96,5$
Сопственост на U. S. Department of the Interior, Indian Arts and Crafts Board, Southern Plains Indian Museum and Crafts Center, Анадарко (Anadarko), Оклахома
32. ВОЈНИЦИ 1970
(Soldiers)
Масло на платно
 $121,9 \times 91,4$
Сопственост на уметникот
Илустрација на стр. 35
33. ТРИ СЕНИШНИ ЛИКА 1970
(Three Ghost Figures)
Масло на платно
 $155,0 \times 121,9$
Сопственост на уметникот
Илустрација на стр. 36
34. ИНДИЈАНЦИ ЧЕКААТ ВО БОЛНИЦА 1970
(Waiting Indians in Hospital),
Работено на платно со разни техники
 $101,6 \times 91,4$
Сопственост на уметникот
Илустрација на стр. 37
35. ЗАКОН СЕВЕРНО ОД РОУЗБАД 1971
(Law North of the Rosebud),
Акрилни бои на платно
 $116,8 \times 101,6$
Сопственост на уметникот
36. КОЛКУ БИ САКАЛ ДА ГО ИМАМ ТОЈ ПИНТО ПОНИ 1971
(Man, I'd Like to Have That Pinto Pony)
Масло на платно
 $111,7 \times 106,7$
Сопственост на уметникот
37. ОЧИТЕ МОИ ЈА ВИДОА СЛАВАТА НА ГОСПОДА 1971
(Mine, Eyes Have Seen the Glory),
Масло на платно
 $108,6 \times 112,4$
Сопственост на U. S. Department of the Interior, Indian Arts and Crafts Board, Southern Plains Indian Museum and Crafts Center, Анадарко (Anadarko), Оклахома

38. СУ 1971
(Sioux)
Акрилни бои на платно
 $121,1 \times 111,8$
Сопственост на уметникот
39. СЕНИШТЕН ТАНЧЕР ОД ВИЧИТА
1971
(Wichita Ghost Dancer)
Масло на платно
 $91,4 \times 91,4$
Сопственост на уметникот
40. СИТЕ УМОРЕНИ КОЊИ НА СОН-
ЦЕ 1971—1972
(All the Tired Horses in the Sun)
Масло на платно
 $111,7 \times 106,7$
Сопственост на уметникот
41. СУ ОД МИНЕСОТА 1971—1972
(Minnesota Sioux)
Масло на платно
 $111,7 \times 106,7$
Сопственост на уметникот

И еден мал дел од графиките на Т. С. Кенон е вклучен во оваа изложба.



29. Т. С. Кенон МАМА И ТАТЕ СЕ ВРАКААТ ДОМА ВО ШИПРОК БЛУЗ 1966



33. Т. С. Кенон ТРИ СЕНИШНИ ЛИКА 1970

Cannons -



32. Т. С. Кенон ВОЛНИЦИ 1970

BIG SOLDIER



Т. С. Кенон ГОЛЕМИОТ ВОИН 1971

the soldier